

БИОГРАФИЈА

Анета Велкоска

- Родена е во 1978 година во Скопје.Завршила Филолошки факултет.
- Е-маил: aneta.7.atena@gmail.com
- Професор по македонски јазик и литература (предавач, промотор, уредник), библиотекар (креатор на најубавата училишна библиотека во Македонија, вработена во 2010 година), писател (автор на повеќе дела, член на ДПМ од 2009 година)
- **Работно искуство:**
 - Уредник на списанија („Лоза,, , „Мугри,, 2000-2004) , фестивали и кампови („Детски лирски треперења,, и „Камп за писатели,, - Охрид, 2010 - 2019)
 - Новинар и водител во МТВ („Свон,, и „Печурките во Македонија,, – серија документарци, 2000-2003)
 - Режиер и сценарист на аматерски претстави со патувачкиот театар „Дивјаци,, (мултикултурни проекти наградени во државата и во странство.
- **Награди и признанија:**
 - Добитник на признанија за допринос во македонската литература, литературни средби Илинден (2012 – 2017)
 - Добитник на повеќе награди за кратки раскази („Нова Македонија,, , Студентски збор,, 2000 – 2007)
 - Добитник на наградата „ Блаже Конески,, (прва награда за есеј на Филолошкиот факултет, 2003)
 - Добитник на награда за најдобар драмски текст („Отровен лек,,) на драмски фестивал во Кочани (2013)
 - Добитник на првата награда во светот за есперантски јазик, култура и наука (Холандија, 2001)
 - Добитник на признание за учество на Караманови средби (1999)
 - Добитник на првата награда во Македонија за најдобра книга на годината („Што ја нервира вечноста,, во 2002 година на Струшките вечери на поезијата,,)
 - Добитник за најдобра дебитантска книга на годината („Студентски збор,, 2002)
 - Дипломи, признанија, сертификати, пофалници од областа на образованието, библиотеките, професионалниот развој, модерните текови во науката и културата (2010 – 2021).
 - Дел од меѓународните збирки: „100 000 поети за промена,, ; „БИБЕР,, ; „Холокаустот на Евреите,,
 - Пишува поезија, проза, драми, книги за деца, сценарија.
- **Дела:**
 - „ Што ја нервира вечноста,, (Студентски збор, 2001 година)
 - „ Дали сите богови се романтични,, (Макавеј, 2004 година)

- Еден од составувачите на Првиот македонски лексикон за книжевни термини и автори (Матица македонска, 2004 година)
- „ Втората љубов на каменот,, (Матица македонска, 2009 година)
- „ Најдиновското цуце и најдудестиот цин,, (Панили, 2010 година)
- „ Лошиот Јин и Добриот Јанг,, (Македонска реч, 2018 година)
- „ Бескрајна рамка...,, (Македонска реч, 2019 година)